

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ
ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР НА ОПШТИНА БИТОЛА

Информации со кои располага Општина Битола, а кои се утврдуваат како информации од јавен карактер достапни до барателите се следните:

1. Информации за работата на Градоначалникот на Општина Битола

- Решенија, заклучоци, дозволи, одлуки и информации согласно надлежностите утврдени со закон,

2. Информации за работата на Советот на Општина Битола

- Програми, одлуки, решенија, заклучоци, информации согласно надлежностите утврдени со закон,
- Информации од работата на Комисиите и другите работни тела на Советот на Општина Битола,
- Заклучоци, предлози, ставови, мислења, одлуки,

3. Информации од работата на општинската администрација на Општина Битола

- Информации, решенија, одлуки, програми и други акти кои произлегуваат од областа на работењето на општинската администрација

4. Сектор за правно-нормативни, административни и општи работи:

- Одлуки, решенија, програми, заклучоци и информации поврзани со работата на Секторот од областа на нормативно правните работи, општите работи, давање на услуги на граѓаните во управната постапка

5. Сектор за финансиски прашања:

- Буџет, измени и дополнувања на Буџетот на Општина Битола,
- Одлуки поврзани со донесувањето на Буџетот на Општина Битола,
- Годишен извештај по завршна сметка на Буџетот на Општина Битола,
- Завршни сметки, квартални извештаи за извршување на Буџетот на Општина Битола
- Решенија за: данок на имот, комунални такси (фирмарина, музика, урбана опрема)
- Решенија за: данок на промет на недвижности, физичка делба, наследство и подарок
- Договори и пресметки за уредување на градежно земјиште

- Постапки и договори и други прашања во постапката за јавни набавки и тендерска документација утврдени со Закон

6. Сектор за економски развој, јавни дејности и информатичка технологија

- Прашања, одлуки и решенија поврзани со одделението за економски развој, одделението за информатичка технологија и јавни дејности
- Прашања, одлуки, решенија, програми и други акти кои се однесуваат на предучилишно воспитание, образование, спорт, култура, млади, граѓански здруженија, социјална заштита, еднакви можности и дискриминација

7. Сектор за спроведување на урбанистички планови, урбанистичко планирање, заштита на животна средина, комунални дејности и уредување на градежно земјиште

- Детални урбанистички планови,
- Градежни парцели, урбани блокови и опфатите на ДУП - овите,
- Урбанистички планови и урбанистичка документација за населени и вон населени места на подрачјето на Општина Битола,
- Програми и планови од областа на урбанистичкото планирање,
- Решенија и заклучоци и други акти од водење на управна постапка,
- Годишни програми за уредување на градежното земјиште, локални патишта и улици, јавното осветлување,
- Планови, одлуки, програми од областа на комуналните дејности,
- Програма за изградба, реконструкција и одржување на јавното зеленило, одлуки, решенија и други управни акти од областа на животната средина,

8. Сектор – општински инспекторат

- Информации и управни акти од областа на работата на инспекциските служби

9. Сектор за управување со човечки ресурси и обуки

- Одлуки, Правилници, решенија, програми, информации од областа на работењето на секторот.

10. Сектор за внатрешна ревизија

- Информации кои произлегуваат од надлежноста и од областа на работењето на секторот

11. Други информации кои произлегуваат од надлежноста и работата на имателот на информации.

12. Територијална противпожарна единица Битола

- Информации поврзани со работата на ТППЕ

Обрасци:

- Образец на Барање за слободен пристап до информации од јавен карактер
- Образец на жалба

Прописи:

- Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на РМ“бр.13/2006 година),
- Закон за изменување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на РМ“ бр.86/2008 година),
- Закон за изменување и дополнување на законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на РМ“ бр.6/2010 година),
- Закон за изменување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на РМ“ бр.42/2014 година).

Линк до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер

<http://www.komspi.mk/>

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер во општина Битола

Евгенија Бекташ Јосифовска

071 285 656

e-mail: e.b.josifovska@hotmail.com